

20110511408

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2011 11
.07-1955/1
11 2011

Горге Иванов, . . .

Трајко Вељаноски, . . .

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

1
(„
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005,
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10 18/11), 19

„(1)

(2) , 60

(3) (:).

(2) ,

(4) (3)

(5) (2)

(6) (3) ,

(7)

(6)

(8)

(7)

(9)

(10)

(9)

(11)

(10)

(12)

(7)

(13)

(12)

(7)

/

(11)

(14)

(13)

(15)

(14)

(16)

(15)

(17)

(13)

(18) (9) ,
(19) (4) 15
(20) 24

19 19- , 2 :
” 19-

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

69 (12) : ” 3
() (, “ ,
: ” “

85 : 4
„(1)

(2) (1)

(3) (2)

(4) , ,

(5) , 60 , (

(6) , (5) ;

(7) (6)

(8) (5)

- (9) (6) ,
- (10) (9) ,
- (11) (10)
- (12) ,
- (13) (12) ,
- (14) (13)
- (15) (10) ,
- (16) (15) (10)
- (17) (16)
- (18) (17) ,
- (19) (16) ,
- (20) (12) ,

(21)

“

(7)

”

“

92-

(16)

93-

5
(5)

: ”

“

: ”

“

6

3 4

85 (4)

5

7

8

“

”